

П О В И К З А А П Л И К А Ц И И

Воведување иновативност во работењето на граѓанските организации преку социјално претприемништво

Општата цел на проектот е да придонесе кон одржлив развој на граѓанското општество преку јакнење на капацитетите на организациите за инкорпорирање на вредностите и компонентата на социјалното претприемништво во работата на граѓанските организации. Проектот е поддржан од Француката Амбасада.

Програмата

Обуките ќе се одржат на **2-ри и 3-ти на ноември 2017**. На обуката ќе присуствуваат најмалку 20 претставници на граѓански организации од територијата на Град Скопје. Таа ќе се состои од 7 модули:

- МОДУЛ 1. Создавање на подобар свет
- МОДУЛ 2. Креирање на социјална промена
- МОДУЛ 3. Поврзување со засегнатите страни
- МОДУЛ 4. Објаснување на квалитетот и влијанието
- МОДУЛ 5. Вклучување на луѓе и управување
- МОДУЛ 6. Постигнување на финансиска одржливост
- МОДУЛ 7. Планирање на социјално претпријатие

Учесниците на обуката ќе треба да дефинираат конкретни идеи за социјален бизнис во рамките на работењето на организациите од кои доаѓаат и за истите да развијат бизнис план, со посебен фокус на одржлива финансиска компонента.

Критериуми за избор

- граѓанските организации кои работат во Република Македонија,
- организации кои не постојат подолго од 10 години и имаат помалку од 10 вработени,
- предност за учество во активностите ќе имаат оние организации кои имаат недостаток од финансиски модел за нивната одржливост и во главно, зависат од финансирање на нивните проекти од страна на локални или странски донатори,
- проектот ќе ги вклучи и промовира постојните социјални претприемачи/ организации кои го имаат применето концептот на социјалното претприемништво во своето работење, како позитивни примери и соработници кои ќе ги „пропагираат“ проектните цели.

Како да аплицирате

За да се пријавите на програмата, ве молиме да ни ги испратите следните документи:

- CV за номинираните кандидати од вашата организација (макс. 2 кандидати по организација),
- писмо за поддршка за номинираните кандидатите (со потпис и печат)

Документите за аплицирање треба да бидат испратени најдоцна до 23-ти Октомври 2017 година, на nazlije@zipinstitute.mk